

Грција не може да го издржи притисокот од меѓународните институции, затоа се труди, со груби и неаргументирани напади, да ја девалвира секоја помисла за враќање на имотите на Македонците. Поради тоа, нивните настојувања и притисоци се толку жестоки да се откажеме од името Македонија.

Тие наведуваат дека Македонија сакала да ги промени границите. Тоа е една голема лага, затоа што Македонија, под притисок на меѓународната заедница, која беше притисната од Грција, го промени Уставот, каде што децидно се кажува дека границите се непроменливи, односно нема да се грижи за националното малцинство кај соседите.

во Воениот музеј во Воената академија "Михајло Апостолски".

"ПЈРМ треба да престане да користи материјали кои ги кршат начелата на Привремената спогодба меѓу Грција и ПЈРМ, кои се однесуваат на непријателски активности и пропаганда. Исто така, треба да работи со ОН и со Грција за постигнување на американската и на политиката на ОН за наоѓање прифатливо официјално име за ПЈРМ", се вели во предлог-резолюцијата на наведените конгресмени.

Покрај тоа, Македонија се обвинува и за иредентизам кон Грција и кон грчката историја, како и за кршење на Привремената спогодба со преименувањето на скопскиот аеродром во "Александар Велики" итн.



притисок на меѓународната заедница, која беше притисната од Грција, го промени Уставот, каде што децидно се кажува дека границите се непроменливи, односно нема да се грижи за националното малцинство кај соседите.

Поодамна се води и една друга војна - економска, за која Атина има изготвено државна стратегија. Само пред неколку седмици беше стопиран извозот на македонското јagne во Грција, кога тој беше во полн ек. Потоа, млечните производи на Битолска млекарница не ја минуваа границата. Претставниците на битолската печатница "Киро Дандаро" беа спречени да учествуваат на саем во Солун, бидејќи на пропагандните материјали стоело уставното име - Република Македонија. Истата фирма неколку пати претходно учествувала на вакви манифестации во Грција. Од друга страна, пак, на грчките фирми кои работат во Македонија и со Македонија, грчката Влада им забрани да го употребуваат името Република Македонија.

Во државната грчка стратегија се нагласува дека Македонија мора да стане економски зависна од Грција на тој начин што во приватизацијата и во инвестициите треба да предничат грчките компании, кои во даден момент ќе дејствуваат на сигнал од Владата. Така, до 1996 година границата за македонските државјани

## УСТАВОТ ГАРАНТИРА НЕПРОМЕНЛИВОСТ НА ГРАНИЦИТЕ

Пристапот е речиси фашистички, а небулозите се многу просирни, можат да се видат и од Месечина. Грција, која сака да негира дека Македонија била сосед со Турција, потоа дека имала пирински цар (Јане Сандански), сака да каже дека на тој простор воопшто не живеело македонско население, затоа што протераните Македонци во светот, по Граѓанската војна кај соседот, која всушност значеше едно од најголемите етнички чистења во светот, си ги бараат своите имоти, кои им се одземени на нелегитимен начин. Грција не може да го издржи притисокот од меѓународните институции, па затоа се труди, со груби и неаргументирани напади, да ја девалвира секоја помисла за враќање на имотите на Македонците. Затоа нивните настојувања и притисоци се толку жестоки за да се откажеме од името Македонија.

Тие наведуваат дека Македонија сакала да ги промени границите. Тоа е една голема лага, бидејќи Македонија, под



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Нападите на Грција кон Македонија се сè пожестоки. Степенот на зајадливост и нервоза кулминира со наближувањето на парламентарните избори кај јужниот сосед. Откако грчкото лоби не успеа кај Буш и републиканците да влијаат да го променат ставот на САД во однос на Република Македонија, односно признавањето под уставното име, тие сега играат преку демократите, кои имаат мнозинство и во Конгресот и во Сенатот. Деновиве сме сведоци на уште една иницијатива за донесување резолуција во претставничкиот дом, олицетворена во предлог-резолюцијата на конгресмени со грчко потекло или наклонети кон оваа земја, како госпоѓа Малони, и пратениците Векслер, Галеги и Билиракис. Со таа резолуција ќе се инсистира Македонија да се нарекува ФИРОМ, но и со обвинувања дека ја кршине привремената спогодба меѓу "првата" и "втора-та" страна, само затоа што во македонските учебници ја имало картата на етничка Македонија, кој патем била изложена и



СИТЕ ОВИЕ ЛУЃЕ СЕ ОД ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА - ДЕЛЧЕВ, МИ

## СЕ ПЛАШАТ ОД "МАКЕДОНИЈА" ОТИ ИМОТИТЕ СЕ МАКЕДОНСКИ

и бизнисмени беше затворена, при што најмногу се чувствуваше во однос на снабдувањето со гориво.

Во моментот треба да се обрне внимание на приватизацијата на ТЕЦ "Неготино". Меѓу заинтересираните за купување на ТЕЦ се и грчки фирми. Бидејќи во регионот наголемо се чувствува недостиг од електрична енергија, а според грчките медиуми, овој проблем кај јужниот сосед ќе кулминира уште летово, може да се случи, ако грчката фирма го добие тендерот, ниту еден киловат електрична енергија да не ѝ биде продаден на Република Македонија. Затоа мораме да си ги отвораме очите кога ќе се одлучува кому ќе му ја продадеме ТЕЦ "Неготино".

Соседна Грција, како земја-членка на ЕУ, зема пари од развојните фондови на Унијата за развој на Балканот, некаде над 50 милиони евра, а до ден-денес ниту жолта пара не им поделила на земјите од регионот. Наместо да се наметне како вистински лидер, Грција со овие средства води политика за остварување на националните интереси, кои не се содржани во европските начела, но сака и што повеќе од тие средства да завршат кај неа. Минаа неколку години а од реализацијата има само најави.

### ЕКОНОМСКО-ПСИХОЛОШКА ВОЈНА

Радко Начевски и Зоран Нацев од Институтот за одбрана при Филозофскиот факултет во научната статија "Република Македонија заложник на големодржавните балкански стратегии", подетално

објаснуваат како нашите соседи сакаат да се спасат од нас, а во тие рамки е објаснето како Атина планира да ја добие битката со Македонија.

За разлика од стратегиската практика на Албанија, на Бугарија и на поранешна СиЦГ, во чиј фокус е големодржавниот интерес, анализите на грчката стратегиска практика укажуваат на фактот дека стратегиската пресија врз Македонија нема такви амбиции.

Активностите на грчката стратегиска практика е фокусирана против македонската државотворност, која, според целите кои сака да ги реализира, добиваат карактер на агресивен настап.

Силите и средствата кои се во функција на реализирањето на стратегиската цел се од богатиот арсенал на перфидни неконвенционални средства на стратегијата на "посредно настапување".

Стратегискиот агресивен настап е манифестен преку следниве активности:

- Економска блокада на македонската држава. Целта е еквивалентна на целта на "жешката војна". Но, во овој случај со економските средства од арсеналот на неконвенционалното војување да се предизвика економски колапс на земјата, а со тоа и пропад на во тоа време крвката македонска државотворност. По симнувањето на економската блокада од страна на Грција, таквата стратегиска пресија е релаксирана. Во актуелниот момент, на задоволство на двете држави, со "освојувањето" на македонскиот економски простор од грчката страна се очекува постепено да се релаксира стратегиската пресија и во рамките на политичката агресивност;

- Политичка блокада на македонската држава. Агресивноста на овој вид средства, применети против младата македонска држава, веднаш вроди со плод. Тоа е оттаму што Грција во вистинско време ја ефектуира својата кооптивна моќ, која ја стекна од статусот на рамноправен партиципиент во наднационалниот евро-трансатлантски стратегиски контекст. Таквата моќ резултира со присилно менување на тогашниот симбол на македонското знаме и на уставното име на државата. Грчкиот аргумент беше "доволен аргумент" во ООН да бидеме примени под името БЈРМ, за кое тогашниот претседател Киро Глигоров рече дека ќе биде привремено за два-три месеци. Факт е дека БЈРМ, или како што велат некои "бајрам", ни остана до денес, и за името со Грција се преговара со посредство на ООН.

Грчката агресивност е манифестна и во однос на: статусот на македонските бегалци од Грција; статусот на македонскиот ентитет на грчкиот простор и непризнавањето на Македонската православна црква.

### МИЦОТАКИС И МИЛОШЕВИЌ САКАЛЕ ДА ЈА ДЕЛАТ МАКЕДОНИЈА

Пред неколку години лондонски "Фајненшл тајмс" пишуваше дека поранешниот југословенски претседател Слободан Милошевиќ во 1991 година предложил Грција и Србија меѓусебно да ја поделат територијата на Македонија. Тогаш предлогот бил прифатен од тогашниот грчки премиер Константин Мицотакис, кој побарал од Министерството за одбрана на Грција да направи план за префрлање на грчки војници во јужниот дел на Македонија. Милошевиќ и Мицотакис го информирале тогашниот грчки претседател Караманлис за својот план, кој, пак, му ставил вето и не го дозволил неговото реализирање.

### РЕПУБЛИКАНЦИТЕ НИ ДАДОА ГОЛЕМА ШАНСА, НО...

Во периодот на владеењето на републиканците во САД Македонија се однесуваше многу индолентно, при што правевме пародии од одредени ситуации. Лишувањето на Македонија од амбасдор во највлијателната земја е чин на недораснатост на проблемот и функциите кои ги вршат, а за што се овластени од народот. Внатрешните и меѓупартиските пресметки нека се водат на друга сметка, а не на сметка на Македонија. Тоа е разлика меѓу развиените демократии, искусните политичари и нашите детски игри со политиката.

Мора да имаме многу попријателски однос со САД, особено со републиканците. Тие беа доследни во својата политика кон Македонија, без разлика на притисоците на кои беа изложени. Нашето лоби мора да соработува со другите лоби групи во САД, како турското, хрватското, а зошто не и со албанското итн. Само така нашите позиции ќе бидат претставени во вистинско светло пред американските конгресмени и сенатори; само така ќе се здобиеме со повеќе пријатели; само така ќе ја прикажеме вистината. Но, во наша корист треба да се искористи скорешниот Самит на НАТО во Охрид.

Нашето иселеништво треба да има предвид некои работи кога идната година ќе го дава гласот за еден од претседателските кандидати во САД.



СИРКОВ, ТУПУРКОВСКИ